

**ВИНАРСКА ВИЗБА**  
**ПОПОВА КУЛА АД ДЕМИР КАПИЈА**

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ**  
**РЕВИЗОР И ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**  
**ЗА 2014 ГОДИНА**

**Скопје, Март 2015**

**СОДРЖИНА**

Страна број

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР.....	1 - 2
<b>ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ</b>	
БИЛАНС НА СОСТОЈБА.....	3
БИЛАНС НА УСПЕХ.....	4
СТРУКТУРА НА КАПИТАЛОТ.....	5
ПРЕГЛЕД НА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ .....	6
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА 2014 година .....	7 - 31
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА МАТЕРИЈАЛНО ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ ЗА 2014 ГОДИНА, НА ВИНАРСКА ВИЗБА ПОПОВА КУЛА АД ДЕМИР КАПИЈА	

# ЕВРОПСКИ ЦЕНТАР ЗА РЕВИЗИЈА ДОО СКОПЈЕ

Ул. "Железничка" бр. 30, 1000 Скопје,  
Жиро сметка: 270 00000 1047293, HALKBANK Скопје  
Даночен број : МК 4030005574146 тел/факс: 02/3215-327;3215-328  
e-mail: ecrdoo@t-home.mk, www.evropskicentarezarevizija.com.mk

## Извештај на независниот ревизор

**ДО АКЦИОНЕРИТЕ И РАКОВОДСТВОТО  
НА ПОПОВА КУЛА АД ДЕМИР КАПИЈА**  
„Булевар на виното“ бр. 1

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на компанијата ВИНАРСКА ВИЗБА ПОПОВА КУЛА АД ДЕМИР КАПИЈА, коишто го вклучуваат билансот на состојба заклучно со 31 декември 2014 година, и билансот на успех, извештајот за промени во главнината и извештајот за парични текови за годината којашто завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

### *Одговорност на раководството за финансиските извештаи*

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

### *Одговорност на ревизорот*

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

(продолжува)

# ЕВРОПСКИ ЦЕНТАР ЗА РЕВИЗИЈА ДОО СКОПЈЕ

## Мислење

Според нашето мислење, финансиските извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти на финансиската состојба на компанијата ВИНАРСКА ВИЗБА ПОПОВА КУЛА АД ДЕМИР КАПИЈА заклучно со 31 декември 2014 година, како и на нејзината финансиска успешност и нејзините парични текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со Сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија.

## Извештај за други правни и регулативни барања

Менаџментот на Друштвото е, исто така, одговорен за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 384 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004, ..., 138/2014). Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија („Службен весник на Република Македонија“ бр.158/2010 и 138/2014) е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност со МСР 720 и во согласност со член 34 ст.1 точка д) од Законот за ревизија („Службен весник на Република Македонија“ бр.158/2010 и 138/2014) е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со годишната сметка и финансиските извештаи.

Годишниот извештај за работа е конзистентен од сите материјални аспекти со годишната сметка и како и со поединечните финансиски извештаи на компанијата ВИНАРСКА ВИЗБА ПОПОВА КУЛА АД ДЕМИР КАПИЈА за годината која завршува на 31 декември 2014 година.


Скопје, 09.03.2015 година

Овластен ревизор  
Александар Рулески



Друштвото за ревизија Европски центар  
за ревизија ДОО

Управител  
Александар Рулески



**БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА  
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА  
На ден 31 декември 2014 година**

**Во денари**

**Во денари**

Ред. Бр	ПОЗИЦИЈА	Број на белешка	Тековна 2014 година	Претходна 2013 година
1	2	3	4	5
	<b>АКТИВА</b>		123.253.718	112.712.600
1	<b>А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА</b>			
2	<b>I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b>		120.585.918	110.044.801
3	Недвижности		75.508.437	77.617.746
4	Земјиште		4.489.107	4.489.107
5	Градежни објекти		71.019.330	73.128.639
6	Постројки и опрема		28.051.225	29.945.006
7	Биолошки средства		1.590.951	1.646.824
8	Материјални средства во подготовка		15.435.305	835.225
9	<b>II. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА</b>		2.667.800	2.667.799
10	Вложувања во подружници		2.667.800	2.667.799
11	<b>Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА</b>		41.263.633	43.714.514
12	<b>I. ЗАЛИХИ</b>		26.367.990	27.773.052
13	Залихи на сировини и материјали		3.833.145	4.641.544
14	Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми		1.814.528	1.761.225
15	Залихи на недовршени производи и полупроизводи		8.869.517	9.271.263
16	Залихи на готови производи		10.444.614	12.019.493
17	Залихи на трговски стоки		1.406.186	79.527
18	<b>II. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА</b>		14.238.450	14.951.290
19	Побарувања од поврзани друштва		4.031.502	313.846
20	Побарувања од купувачи		9.487.963	14.442.462
21	Побарувања за дадени аванси на добавувачи		520.606	0
22	Побарувања од државата по основ на даноци, продонеси, царина, акцизи и останати давачки		117.927	167.442
23	Побарувања од вработените		80.452	0
24	Останати краткорочни побарувања		0	27.540
25	<b>III. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>		657.193	990.172
26	Парични средства		657.193	990.172

27	<b>VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)</b>		27.540	0
28	<b>ВКУПНА АКТИВА : СРЕДСТВА</b>		154.544.891	156.427.114
29	<b>ПАСИВА:</b>			
29	<b>А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ</b>		128.947.562	128.796.523
30	<b>I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА</b>		166.050.000	166.050.000
31	<b>XV. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА</b>		0	0
32	<b>XVI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)</b>		37.253.478	32.276.806
33	<b>XVII. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА</b>		151.040	0
34	<b>XVIII. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА</b>		0	4.976.671
35	<b>Б. ОБВРСКИ</b>		35.597.329	27.630.591
36	<b>II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ</b>		884.290	2.396.366
37	Обврски по заеми и кредити		884.290	2.396.366
38	<b>IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ</b>		34.713.039	25.234.225
39	Обврски спрема поврзани друштва		939.902	477.946
40	Обврски спрема добавувачи		8.660.888	7.831.892
41	Обврски за аванси, депозити и кауции		479.542	435.731
42	Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плата		772.373	788.911
43	Тековни даночни обврски		474.924	48.350
44	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва		21.993.810	15.592.328
45	Обврски по заеми и кредити		1.181.426	0
46	Останати финансиски обврски		210.174	59.067
47	<b>ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ</b>		164.544.891	156.427.114

Овласен сметководител,

Извршен директор,

**БИЛАНС НА УСПЕХ  
(ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА)  
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2014 ДО 31.12.2014 година**

( ВО ДЕНАРИ )

Ред. Број	ПОЗИЦИЈА	Број на белешка	Износ	
			Тековна 2014 година	Претходна 2013 година
	<b>I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО</b>		40.603.372	39.545.435
	Приходи од продажба		38.926.213	37.681.992
	Останати приходи		1.677.159	1.863.443
	Залихи на готови производи и на недовршено производство на почетокот на годината		15.636.533	20.218.067
	Залихи на готовите производи и на недовршено производство на крајот на годината		15.211.170	15.635.533
	<b>II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО</b>		38.679.790	39.511.780
	Трошоци за сировини и други материјали		18.580.957	15.419.882
	Набавна вредност на продадени стоки		794.329	2.264.953
	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми		838.315	0
	Останати трошоци од работењето		5.643.875	5.928.913
	Трошоци за вработени		7.781.617	10.054.749
	Плати и надоместоци на плата (нето)		5.163.108	7.276.689
	Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата		336.107	473.265
	Придонеси од задолжително социјално осигурување		2.038.808	2.304.795
	Останати трошоци за вработените		243.594	0
	Амортизација на материјалните и нематер. сред		5.040.697	5.843.283
	<b>III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ</b>		196.076	770.269
	Финансиски приходи од односи со поврзани друштва		0	744.281
	Приходи од вложувања во поврзани друштва		0	744.281
	Приходи по основ на камати од работење со неповрзани дру.		47.222	1.397

Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповр друштва		148.854	24.591
<b>IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ</b>		1.438.482	1.111.136
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		1.146.956	888.333
Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва		1.146.956	888.333
Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва		142.694	197.786
Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва		148.832	25.017
Добивка од редовното работење		255.813	0
Загуба од редовното работење		0	4.889.746
Добивка пред оданочување		255.813	0
Загуба пред оданочување		0	4.889.746
Данок на добивка		104.773	87.925
<b>НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА</b>		151.040	0
<b>НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА</b>		0	4.977.671
Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)		35	34
Број на месеци на работење (во апсолутен износ)		12	12
<b>ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ</b>		151.040	-4.977.671
Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво		151.040	0
Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво		0	4.976.671
<b>ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА</b>		0	0

Овласен сметководител,

Извршен директор,



			31.12.2014
КЛИЕНТ : ВВ Попова Кула АД			Во 000' Денари
Р.бр	2014	2013	ОПИС
1	151	-4.977	Добивка/Загуба
2	5.041	5.843	Амортизација
3	-196	-26	Приходи од камати и курсни разлики
4	1.438	1.111	Расходи од камати и курсни разлики
5	<b>6.434</b>	<b>1.952</b>	<b>Оперативен Резултат</b>
6	1.405	833	Залихи
7	4.954	1.572	Побарувања кон неповрзани купувачи
8	-3.718	-314	Побарувања кон поврзани купувачи
9	-524	503	Останати побарувања
10	-28	0	Активни временски разграничувања
11	0	0	Долгорочни побарувања
12	829	-1.531	Обврски кон добавувачи неповрзани
13	462	478	Обврски кон добавувачи поврзани
14	605	-2.379	Останати обврски
15	0	0	Долгорочни обврски
16	0	0	Долгорочни резервирања
17	0	0	Пасивни временски разграничувања
18	<b>10.420</b>	<b>1.113</b>	<b>Вкупно од оперативни активности</b>
19	-15.582	-1.937	Вложувања во НПО
20	0	0	Долгорочни вложувања
21	0	0	Краткорочни вложувања
22	0	0	Исплатени дивиденди
23	<b>-15.582</b>	<b>-1.937</b>	<b>Вложувачки активности вкупно</b>
24	-1.512	-546	Долгорочни кредити
25	7.583	1.263	Краткорочни кредити
26	196	26	Наплатена камата
27	-1.438	-1.111	Платени камати
28	<b>4.828</b>	<b>-368</b>	<b>Вкупно финансиски активност</b>
29	<b>-333</b>	<b>-1.192</b>	<b>Паричен тек за тековна година</b>
30	990	2.183	Парични средства на почеток на година
31	<b>657</b>	<b>990</b>	<b>Парични средства на крај на година</b>

Овластен сметководител,

Извршен директор,

**ВИНАРСКА ВИЗБА ПОПОВА КУЛА АД ДЕМИР КАПИЈА  
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА  
( за тековниот период од 01.01. до 31.12.2014 година)**

**ВО 000` ДЕНАРИ**

**КЛИЕНТ :ВВ Попова Кула АД**

**Извештај за промени во главнината**

**31.12.2014**

Р.Б	Опис	Запишан Капитал	Сопствени акции и неуплатен капитал	Премии на издадени акции	Ревалоризац иони резерви	Законски резерви	Статутарни резерви	Останат и резерви	Акумулира на Добивка	Пренесена Загуба	Добивка за тековната година	Загуба за тековната година	ВКУПНО
1	Состојба на 31.12.2013	166.050	0	0	0	0	0	0	0	-32.277	0	-5	133.768
2	Издадени акции за пари												0
3	Откупени сопствени акции												0
4	Продадени откупени сопствени акции												0
5	Пренос на добивката									-5		5	0
6	Пренос на акумулираната добивка								0				0
7	Добивка за тековната година										151		151
8	Загуба за тековната година												0
9	Запишано зголемување во ЦРМ												0
10	Запишано намалување во ЦРМ												0
11	Останао зголем/намал												0
12	Дивиденди												0
13	Состојба на 31.12.2014	166.050	0	0	0	0	0	0	0	-32.282	151	0	133.919

Овластен сметководител,

Извршен директор,



# Винарска Визба Попова Кула

## АД Демир Капија

Булевар на виното бр.1, Демир Капија

Тел/Факс 043 367 400; 02 3216 716 www.popovakula.com.mk

МК 4019006111464 ж.с/ка:Шпаркасе Банка АД Скопје 250-0000001999-31

### 1. Општи податоци

Друштвото за производство и промет Винарска Визба Попова Кула АД, Демир Капија (Друштвото) е акционерско друштво основано во Република Македонија.

Седиштето на Друштвото е лоцирано на следната адреса: Демир Капија, Булевар на виното бр. 1.

Дејноста на Друштвото е производство и пласман на вино и вински туризам. Друштвото ги извршува своите деловни активности во земјата и странство и со состојба на 31 декември 2014 година вработува вкупно 35 лица (2013: 34 лица).

### 2. Основа за подготовка

Овие финансиски извештаи се подготвени во согласност со Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување (МСФИ) издадени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (ОМСС). Финансиските извештаи се подготвени со примена на основите за мерење специфицирани во МСФИ за секој поединечен вид на средство, обврска, приход и расход. Основите за нивно мерење се детално опишани во продолжение на оваа белешка.

Подготовката на овие финансиски извештаи во согласност со МСФИ бара употреба на одредени критични сметководствени проценки. Таа исто така бара Раководството на Друштвото да употребува свои проценки во процесот на примена на сметководствените политики. Подрачјата што вклучуваат повисок степен на проценка или комплексност, или подрачјата во кои претпоставките и оценките се значајни за финансиските извештаи, се обелоденети во белешка 4: Значајни сметководствени проценки.

Тековните и споредбените податоци прикажани во овие финансиски извештаи се изразени во илјади Денари.

### 3. Сметководствени политики

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

#### 3.1 Трансакции во странски валути

Трансакциите деноминирани во странски валути се искажани во Денари со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Македонија кои важат на денот на нивното настанување.

Средствата и обврските кои гласат во странски валути се искажани во илјади Денари со примена на официјалните курсеви кои важат на денот на составувањето на Извештајот за финансиската состојба, додека пак сите позитивни и негативни

курсни разлики кои произлегуваат од претварањето на износите во странска валута, се вклучени во добивките или загубите во периодот кога тие настануваат. Средните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите на Извештајот за финансиската состојба деноминирани во странска валута, се следните:

31 декември 2014  
1 ЕУР 61.4814 денари  
1 УСД 50.5604 денари

31 декември 2013  
1 ЕУР 61.5113 денари  
1 УСД 44.6284 денари

### 3.2 Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, составени од земјиште и градежни објекти, се евидентирани по нивната ревалоризирана вредност, утврдена по пат на проценка извршена од независни овластени проценители, намалена за акумулираната амортизација кај градежните објекти. Останатите средства кои се состојат од постројки и опрема, се евидентирани по нивната набавна вредност, намалена за акумулираната амортизација.

Набавната вредност вклучува и трошоци непосредно поврзани со процесот на набавка на средствата.

Последователните трошоци се вклучени во сметководствената вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи поврзани со ставката кон групата и кога трошокот на ставката може разумно да се измери. Евидентираната вредност на заменетиот дел не се признава. Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во Извештајот за сеопфатна добивка во текот на финансискиот период во кој се јавуваат.

Евидентираната вредност на едно средство кое се заменува се отстранува од понатамошно признавање.

Зголемувањето на евидентираната вредност на недвижностите поради ревалоризацијата е признаено во корист на ревалоризационите резерви во рамките на капиталот. Кога ревалоризираните средства се расходуваат или продаваат, соодветниот дел од ревалоризационите резерви се пренесува во корист на добивките за тековниот период.

Амортизација не се пресметува на земјиштето.

Иноксните цистерни за чување на вино, поради долгиот век на употреба, Друштвото ги амортизира со годишна стапка од 2,5%.

Амортизацијата на останатите средства се пресметува пропорционално со цел алокација на набавната вредност на имотот, зградите и опремата до нивната резидуална вредност во текот на нивниот проценет век на употреба. Изградените средства се амортизираат од моментот на нивното ставање во употреба. Амортизација не се пресметува на инвестициите во тек.

Проценетиот век на употреба на ставките на недвижностите и опремата, е како што следи:

Назив на средството	Корисен век	Процент на амортиз.
Недвижности	10 до 40 години	2,5 до 10 %
Опрема	10 до 20 години	5 % до 10 %
Алат, погонски и канцелариски материјал	4 до 5 години	20 % до 25 %
Компјутерска опрема и софтвер	4 години	25 %
Телекомуникациска опрема и возила	4 до 5 години	20 % до 25 %
Нематеријални средства	10 до 20 години	5 % до 10 %

Резидуалните вредности како и векот на употреба на средствата се проверуваат и доколку е потребно се корегираат, на секој датум на Извештајот за финансиска состојба. Евидентираната вредност на средствата се намалува веднаш до нивната надоместлива вредност во случај кога евидентираната вредност ја надминува надоместливата вредност.

Добивките и загубите поврзани со отуѓувањата и расходувањата се утврдуваат по пат на споредба на приливите со евидентируваниот износ и се вклучуваат во Извештајот за сеопфатна добивка во Останати (трошоци)/приходи.

### 3.3 Оштетување на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата, се проверуваат од можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени укажуваат дека евидентируваниот износ на средствата не може да се надомести. Секогаш кога евидентируваниот износ на средствата го надминува нивниот надоместлив износ, се признава загуба од оштетување во Извештајот за сеопфатна добивка.

Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и

употребната вредност на средствата. Нето продажната цена е износ кој се добива од продажба на средство во трансакција помеѓу добро известени субјекти, додека употребната вредност е сегашната вредност на проценетите идни парични приливи кои се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместливите износи се проценуваат за поединечни средства или, доколку тоа не е можно, за целата група на средства која генерира готовина.

### 3.4 Биолошки средства

Биолошките средства кои во целост се состојат од повеќегодишни лозови насади, се признаени според нивната објективна вредност намалена за проценетите трошоци во моментот на продажбата, при што промените во објективната вредност се признаваат како добивки / загуби во тековниот период. Проценетите трошоци во

моментот на продажбата се состојат од трошоци кои се неопходни за реализација на продажбата.

Приносот од биолошките средства (набраното грозје) се признава како залиха по неговата објективна вредност намалена за проценетите трошоци на продажба во моментот на бербата.

### **3.5 Финансиски средства**

Друштвото ги класифицира своите финансиски средства во следните категории: финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, кредити и побарувања и финансиски средства расположливи за продажба. Класификацијата зависи од целите за набавка на финансиските средства. Раководството ги класифицира финансиските средства во моментот на нивното првично признавање.

#### *Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби*

Финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби се финансиски средства наменети за тргување. Едно финансиско средство се класифицира како средство наменето за тргување доколку се стекнува со цел да се продаде во краток рок. Средствата во оваа категорија се класифицираат како тековни средства.

*Друштвото нема средства класифицирани во оваа категорија на датумот на Извештајот за финансиска состојба.*

#### *Кредити и побарувања*

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или детерминирани плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучени во тековните средства, освен за оние кои доспеваат во период подолг од 12 месеци од датумот на Извештајот за финансиска состојба.

Кредитите и побарувањата на Друштвото на датумот на Извештајот за финансиска состојба се состојат од побарувања од купувачи и останати побарувања како и парични средства и еквиваленти.

#### *Финансиски средства расположливи за продажба*

Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативи, кои се било креирани во оваа категорија или пак не се класифицирани во било која од останатите категории. Тие се вклучени во нетековните средства освен доколку Раководството има намера да го отуѓи вложувањето во рок од 12 месеци од датумот на известување.

#### *Иницијално признавање на финансиските средства*

Набавките и продажбите на финансиските средства се евидентираат на датумот на трансакцијата - датумот на кој што Друштвото има обврска да го купи или продаде средството.



Сите финансиски средства различни од средствата по објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат според објективната вредност зголемена за трошоците на трансакциите.

Средствата по објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат според според нивната објективна вредност, при што трошоците на трансакциите се признаваат во Извештајот за сеопфатна добивка. Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Друштвото ги пренело значително сите ризици и користи од сопственоста.

### *Последователно мерење*

Финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби последователно се евидентирани по нивната објективна вредност. Кредитите и побарувањата се евидентирани по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата. Добивките и загубите од промената на објективната вредност на средствата по објективна вредност преку добивки и загуби се вклучуваат во Извештајот за сеопфатна добивка како останати нето добивки / загуби. Промените на објективната вредност на монетарните и не-монетарните вложувања класифицирани како расположливи за продажба се признаени во капиталот.

Кога вложувањата класифицирани како расположливи за продажба се продаваат или се оштетени, акумулираната корекција на објективната вредност признаена во капиталот се вклучува во Извештајот за сеопфатна добивка како добивка или загуба од вложувања.

Каматите на вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба се пресметани со употреба на методата на ефективна камата и се признаени во Извештајот за сеопфатна добивка како дел од останатите приходи. Дивидендите на вложувањата во инструменти на капиталот расположливи за продажба се признаени во Извештајот за сеопфатна добивка како дел од останатите приходи и кога Друштвото има воспоставено право на прилив од дивиденди.

Објективните вредности на котирани вложувања се базираат на тековните цени на котација. Доколку пазарот за некое финансиско средство не е активен (и за некотирани хартии од вредност), Друштвото утврдува објективна вредност по пат на употреба на техники на проценка.

На секој датум на Извештајот за финансиска состојба, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. Кај вложувањата расположливи за продажба, значителното или пролонгирано опаѓање на објективната вредност на финансиското средство под неговата набавна вредност претставува индикатор дека средството е оштетено. Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба, кумулативната загуба - измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност, намалена за загубата поради оштетување

претходно признаена во Извештајот за финансиска состојба, се отстранува од капиталот и се признава во Извештајот за сеопфатна добивка. Загубите поради оштетување признаени во Извештајот за сеопфатна добивка за вложувањата во инструменти на капиталот не се надоместуваат преку Извештајот за сеопфатна добивка.

### 3.6 Залихи

Залихите, освен залихата на приносот од биолошките средства се евидентирани по пониската помеѓу набавната вредност односно цената на чинење и нето продажната вредност. Нето продажната вредност претставува продажна вредност во секојдневниот тек на работа, намалена за трошоците за комплетирање, маркетинг и дистрибуција.

Цената на чинење на залихите ги вклучува трошоците на директните материјали, директната работна сила, останатите директни трошоци и поврзани на нив општи производни трошоци.

### 3.7 Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувањата од купувачи иницијално се признаваат по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка, нето од резервирањето поради оштетување. Резервирање поради оштетување се пресметува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да може да ги наплати сите побарувања според нивните оригинални услови на побарувања. Значителни финансиски потешкотии на должникот, веројатноста за стечај или финансиско реорганизирање како и пролонгирање или неможност за плаќање претставуваат индикатори дека побарувањата од купувачи се оштетени.

Износот на резервирањето претставува разлика помеѓу евидентираниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка. Средствата со краткорочно доспевање не се дисконтираат. Евидентираниот износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во Извештајот за сеопфатна добивка. Во случај на ненаплатливост на побарувањето истото се отпишува наспроти неговото резервирање. Последователната наплата на претходно отпишаните износи се признава како тековна добивка во Извештајот за сеопфатна добивка.



### **3.8 Парични средства и еквиваленти**

Паричните средства и еквиваленти вклучуваат готовина во благајна, депозити по видување во банки и други краткорочни високоликвидни вложувања кои доспеваат во периоди не подолги од 3 месеци.

### **3.9 Капитал, резерви и акумулирани добивки**

#### **(а) Акционерски капитал**

Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

#### **(б) Трошоци поврзани со емисија на акции**

Трошоците поврзани со емисија на нови акции, опции или стекнувањето на деловна активност се презентирани во капиталот како намалување, нето од данокот, на приливите.

#### **(в) Резерви**

Резервите, кои се состојат од ревалоризациони и задолжителни резерви се создадени во текот на периодите врз основа на добивки/загуби од ревалоризација на материјалните средства, во случајот со ревалоризациони резерви како и по пат на распределба на акумулираните добивки врз основа на законска регулатива и одлуките на Раководството и акционерите на Друштвото.

#### **(г) Акумулирани добивки**

Акумулираните добивки ги вклучуваат задржаните добивки од тековниот и претходните периоди.

#### **(д) Акумулирана загуба**

Акумулираната (загуба) ги вклучува непокриените загуби од тековниот и претходните периоди.

### **3.10 Обврски спрема добавувачи**

Обврските спрема добавувачи се евидентирани по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

### **3.11 Позајмици и кредити**

Позајмиците иницијално се евидентирани според нивната објективна вредност, намалена за трошоците на трансакција. Последователно, позајмиците се евидентираат според нивната амортизирана набавна вредност. Позајмиците се класифицирани како тековни обврски освен доколку Друштвото има неусловено право за подмирување на обврската за не помалку од 12 месеци од датумот на известување.

### **3.12 Тековен и одложен данок од добивка**

Трошокот за данок од добивка претставува збир од тековен и одложен данок од добивка. Данокот на добивка по годишна сметка за 2014 се утврдува од основицата формирана од добивката, зголемена со непризнаените расходи за даночни цели.

Одложениот данок од добивка се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот данок од добивка се користат тековните важечки даночни стапки. Одложениот данок од добивка се терети или одобрува во Извештајот за сеопфатната добивка, освен доколку се однесува на ставки кои директно го теретат или одобруваат Извештајот за сеопфатна добивка, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во Извештајот за сеопфатна добивка.

Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка.

Со состојба на 31 декември 2014 и 2013 година, Друштвото нема евидентирано одложени даночни средства или обврски, бидејќи не постојат временски разлики на овие датуми.

### **3.13 Надомести за вработените**

#### *Придонеси за пензиско осигурување*

Друштвото има пензиски планови согласно домашната регулатива за социјално осигурување според која плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени. Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат во првиот и вториот пензиски столб кои се одговорни за исплата на пензиите. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

#### *Обврски при пензионирање на вработените*

Друштвото, согласно соодветните домашни законски одредби, исплаќа на вработените посебна минимална сума при пензионирањето во износ утврден согласно законската регулатива. Друштвото нема извршено резервирање за пресметан посебен минимален износ за пензионирање на вработените, бидејќи овој износ не е од материјално значење за финансиските извештаи.

### **3.14 Резервирања**

Резервирање се признава кога Друштвото има тековна обврска како резултат на настан од минатото и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна проценка на износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на Извештајот за финансиска состојба и се корегираат

со цел да се рефлектира најдобрата тековна проценка. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската. Резервирања не се признаваат за идни оперативни загуби.

### 3.15 Признавање на приходите и расходите

Приходите, кои се состојат од приходи од продажба на производи и стоки, се мерат според објективната вредност на примениот надомест, односно надоместот што треба да се прими за продадените производи и стоки односно обезбедените услуги, нето од данокот на додадена вредност и евентуално одобрените продажни попусти, намалени за интерните приходи.

Приходите се признаваат кога износот на приходот може веродостојно да се измери, постои веројатност за прилив на идни економски користи поврзани со трансакцијата, настанатите трошоци или трошоците кои ќе настанат можат веродостојно да се измерат и кога критериумите за признавање на секоја пооделна категорија на приходи се задоволени. Овие специфични критериуми за признавање на приходите се базирани на испорачаните производи или услуги на купувачот како и на условите од договорот во секој поединечен случај и се опишани како што следи:

#### *Приходи од продажба на производи и стоки*

Приходот од продажба на производи и стоки се признава во моментот на испорака до корисникот, кога корисникот ги прифаќа стоките, а наплатливоста на поврзаните побарувања е разумно обезбедена.

#### *Приходи од обезбедување на услуги*

Приходот од обезбедување на услуги се евидентира според степенот на завршување кога истиот може со сигурност да биде измерен. Степенот на завршување се одредува врз основа на проверка на извршената работа.

#### *Приходи од државни поддршки*

Неусловените државни поддршки поврзани со биолошките средства се признаваат како приход во Извештајот за сеопфатна добивка кога помошта е примена или треба да се прими. Останатите државни поддршки се признаваат иницијално како разграничени приходи кога постои разумна сигурност дека истите ќе бидат примени и кога Друштвото ќе ги исполни условите поврзани со давањето на поддршката.

Поддршките кои ги надоместуваат настанатите трошоци се признаваат во Извештајот за сеопфатна добивка на систематска основа во истите периоди во кои се признати трошоците. Поддршките кои ја надоместуваат набавната вредност на средствата се признаваат во Извештајот за сеопфатна добивка на систематска основа во текот на употребниот период на средството.

### *Приходи од камата*

Приходот од камата се евидентира пропорционално на времето што го рефлектира ефективниот принос на средствата.

### *Приходи од дивиденди*

Приходот од дивиденди се признава кога ќе се обезбеди правото за примање на исплата.

### *Расходи од деловното работење*

Расходите од деловното работење се признаваат во моментот на искористувањето на услугите односно во периодот на нивното настанување.

### **3.16 Распределба на дивиденди**

Распределбата на дивиденди на акционерите на Друштвото е евидентирана како обврска во финансиските извештаи во периодот кога тие се одобрени од акционерите на Друштвото.

### **3.17 Трошоци за позајмици**

Трошоците по позајмици се состојат од каматата на примените позајмици. Сите трошоци од позајмици кои можат непосредно да бидат поврзани со стекнувањето, изградбата и производството на квалификувани средства се капитализираат во текот на периодот којшто е потребен да се подготви средството за неговата наменета цел или продажба. Сите останати трошоци за позајмувања се признаваат како финансиски трошоци” во периодот во кој што настанале.

### **3.18 Преземени и неизвесни обврски**

Не се евидентирани неизвесни обврски во финансиските извештаи. Тие се објавуваат доколку постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски користи.

Исто така, неизвесни средства не се евидентирани во финансиските извештаи, но се објавуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи.

Износот на неизвесна загуба се евидентира како резервирање доколку е веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење на обврска на денот на известување и кога може да се направи разумна проценка на износот на загубата.

### **3.19 Трансакции со поврзани субјекти**

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект. Поврзани субјекти, со кои Друштвото има трансакции во нормалниот тек од деловното работење се:

- подружницата на Друштвото Попова Кула Полска СП З.О.О.,
- мнозинскиот акционер Друштво за производство, промет и консалтинг Интеко доо увоз-извоз, Скопје,
- Волиа дооел, Скопје
- Агро Милан дооел, Демир Капија
- Тнгар дооел, Демир Капија
- Станушиа дооел, Демир Капија.

### **3.20 Известување по оперативни сегменти**

Деловен сегмент претставува група на средства и деловни активности за обезбедување на производи и услуги, кои се подложни на ризици различни од оние кај други деловни сегменти. Географскиот сегмент пак обезбедува производи и услуги во рамки на одредено економско опкружување подложно на ризици различни од оние кај другите географски сегменти.

### **3.21 Настани по датумот на известување**

Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на Друштвото на денот на Извештајот за финансиска состојба (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во финансиските извештаи. Настаните по завршетокот на годината за кои не може да се врши корегирање се прикажуваат во белешките во случај кога се материјално значајни.

## **4. Значајни сметководствени проценки**

При примената на сметководствените политики на Друштвото, опишани во Белешка 2 кон овие финансиски извештаи, од Раководството на Друштвото се бара да врши проценки и прави претпоставки за евидентираните износи на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од нивните извори на евидентирање. Проценките и придружните претпоставки се засноваат на минати искуства и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. При тоа, фактичките резултати може да отстапуваат од таквите проценки.

Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди.

### *Несигурност во оценките*

#### *Оштетување кај нефинансиските средства*

Загуби од оштетување се признаваат во износ за кој евидентираната вредност на средството или единицата што генерира готовина го надминува надоместливиот износ.

При утврдување на надоместливиот износ, Раководството ги проценува очекуваните цени, готовинските текови од секоја единица што генерира готовина и утврдува соодветна каматна стапка при пресметка на сегашната вредност на тие готовински текови.

#### *Оштетување кај финансиски средства*

#### *Оштетување на побарувања од купувачи и останати побарувања*

Друштвото признава оштетување на побарувањата од купувачи и останати побарувања врз основа на проценка на ризикот од потенцијални загуби кои резултираат од неможноста купувачите да ги подмират своите обврски. При

проценка на соодветноста на загубата поради оштетување за побарувањата од купувачи и останатите побарувања, проценката се темели врз доспевањето на салдото на сметката за побарувања и минатото искуство на отписи, кредитоспособноста на клиентите и промените во условите за плаќање за клиентите. Ова подразбира правење претпоставки за идните однесувања на клиентите, како и за идните приливи на парични средства. Доколку финансиските услови на клиентите се влошат, реалните отписи на тековно постоечките побарувања може да бидат повисоки од очекуваното, и може да го надминат нивото на загубите поради оштетување кои се досега признати.

### *Употребен век на средствата што се амортизираат*

Раководството врши редовна проверка на употребниот век на средствата што се амортизираат на 31 декември 2014 година. Раководството проценува дека утврдениот употребен век на средствата ја претставува очекуваната употребливост (корисност) на средствата.

Фактички резултати, сепак, може да се разликуваат поради технолошка застареност.

### *Биолошки средства*

Биолошките средства се признаваат според нивната објективна вредност намалена за проценетите трошоци во моментот на продажбата, При проценката на објективната вредност се земаат предвид најобјективните докази / податоци кои се на располагање во периодот кога се правени оценките.

### *Залихи*

Залихи се евидентираат по пониската помеѓу набавната вредност (цена на чинење) и нето реализационата вредност. При проценката на нето реализационата вредност Друштвото ги зема предвид најобјективните докази / податоци кои се на располагање во периодот кога се правени оценките.

## **5. Промени во сметководствените политики и обелоденувања**

Промени во сметководствените политики и обелоденувања во текот на 2014 година не се извршени.

## **6. Управување со финансиски ризици**

### **6.1 Фактори на финансиски ризици**

Деловните активности на Друштвото се изложени на различни финансиски ризици, вклучувајќи ризик од кредитирање како и ризици поврзани со ефектите од промените во девизните курсеви и каматните стапки. Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз успешноста на деловното работење на Друштвото.

Управувањето со ризици на Друштвото го врши Раководството врз основа на претходно одобрените писмени политики и процедури кои го опфаќаат целокупното управување со



ризички, како и специфичните подрачја, како што се ризикот од курсни разлики, ризикот од каматни стапки, ризикот од кредитирање, употребата на вложувањата и пласманите на вишокот ликвидни средства.

### 6.2 Пазарни ризици

#### *Ризик од курсни разлики*

Друштвото има деловни активности на меѓународните пазари и е изложено на ризик од курсни разлики кој се јавува од изложеноста кон различни валути, посебно во однос на Еврото. Друштвото не користи инструменти за обезбедување од ризик од курсни разлики. Раководството на Друштвото е одговорно за одржување на соодветна нето позиција за секоја валута поединечно, како и вкупно за сите валути.

Сметководствената вредност на монетарните средства и обврски на Друштвото деноминирани во странски валути е како што следи:

		2014 во 000 МКД	2013 во 000 МКД
<b>Средства</b>			
Парични средства и еквиваленти	еур	192	665
Странски купувачи	еур	5.403	7.795
		<b>5.595</b>	<b>8.460</b>
<b>Обврски</b>			
Странски добавувачи	еур	370	765
Позајмици	еур	22.945	13.272
		<b>23.315</b>	<b>14.037</b>

#### *Ризик од цени*

Друштвото не е странка во било каква хеџинг трансакција на обезбедување од изложеност на ценовни движења кои произлегуваат од деловните трансакции.

#### *Ризик од каматни стапки*

Ризик од каматни стапки претставува ризикот дека објективната вредност или идните парични текови на финансиските инструменти ќе имаат промени поради промени во вредноста на пазарните каматни стапки. Друштвото е изложено на значителен ризик од промени на пазарните каматни стапки бидејќи нема значителни долгорочни обврски по основ на долг со варијабилна каматна стапка. Раководството на Друштвото е во најголема мера одговорно за дневно следење на состојбата на ризикот од нето каматни стапки и одредува лимити за намалување на потенцијалот од каматна неусогласеност.

#### *Ризик од кредитирање*

Ризик од кредитирање е ризик договорната страна да не биде во можност да ги плати износите во целост во моментот на нивното доспевање. Друштвото нема значителна концентрација на ризик од кредитирање. Друштвото има политики со цел да обезбеди дека продажбата на производи и услуги се врши на клиенти со соодветна кредитна историја и кои го ограничуваат износот на кредитната изложеност на неговите клиенти. Друштвото континуирано ги следи постојните клиенти и останатите договорни страни индивидуално или во групи и ги вклучува овие податоци во контролите на кредитниот ризик.

Кредитниот ризик за паричните средства и еквиваленти се смета за незначаен бидејќи Друштвото работи со реномирани банки со висок кредитен рејтинг.

### *Ризик од ликвидност*

Претпазливо управување со ризик од ликвидност имплицира одржување на доволно готовина и ликвидни хартии од вредност, потоа расположливост на извори на средства преку соодветно обезбедување на кредити и можност за навремена наплата на износите на побарувања од купувачи во рамките на договорените услови. Како резултат на динамичниот карактер на дејноста на Друштвото, Раководството настојува да обезбеди флексибилни извори на средства преку расположливи кредитни линии.

### *Ризик при управување со капитал*

Целите на Друштвото при управување со капиталот се овозможување на Друштвото да продолжи со понатамошна континуирана работа со цел да обезбеди приход за акционерите и бенефиции за други заинтересирани лица, како и да одржи оптимална структура на капиталот со цел намалување на трошокот на капиталот.

Со цел да ја одржи или прилагоди структурата на својот капитал, Друштвото може да изврши корекција на износот на дивиденди исплатени на акционерите, да врати капитал на акционерите, да издаде нови акции или да продаде средства за да го намали долгот.

### *Показател на задолженост*

Структурата на капиталот на Друштвото се состои од обврски, кои ги вклучуваат позајмиците, пари и парични еквиваленти и капитал, кој се состои од акционерска главнина, резерви и акумулирана (загуба) / добивка.

Раководството ја анализира структурата на капиталот на годишна основа како однос на нето обврските по кредити во однос со вкупниот капитал. Нето обврските по кредити се пресметани како вкупни обврски по позајмици намалени за износот на паричните средства и паричните еквиваленти. Вкупниот капитал е пресметан како главнина зголемена за нето обврските по позајмици.

Показателот на задолженоста на крајот на годината е прикажан како што следи:

	2014	2013
Позајмици	24.060	17.989
Парични средства и парични еквиваленти	(657)	(990)
Нето обврски	23.403	16.999
<hr/>		
Главнина и резерви	128.865	128.797
	0.18	0.13

### *Климатски и други ризици*

Лозовите насади на Друштвото се изложени на ризик од штети поради климатските промени, болести, пожари и други природни сили. Друштвото имплементира екстензивни процеси кои имаат за цел надзор и надминување на овие ризици вклучувајќи редовни инспекции, пестицирања и надзор од потенцијални болести.

## **7. Нематеријални средства**

Со датум 31.12.2014 друштвото нема евидентирано нематеријални средства.



### 8. Материјални средства

На 1 јануари 2014	Земјиште	Градежни објекти	Опрема и трансп.с-ва	Инвестици и во тек	Вкупно
Набавна вредност	4.489	86.934	55.463	835	147.721
Исправка на вредноста	0	(13.805)	(25.518)	-	(39.323)
<b>Нето евидентирана вредност</b>	4.489	73.129	29.945	835	108.398
<b>Промени во текот на 2014</b>					
Почетна нето евидентирана вредност	4.489	73.129	29.945	835	108.398
Набавки на недвижности И опрема	-	65	917	14.600	15.582
Амортизација за годината	-	(2.175)	(2.811)	-	(4.986)
<b>Крајна нето евидентирана вредност</b>	4.489	71.019	28.051	15.435	118.994
<b>На 31 декември 2014</b>					
Набавна вредност	4.489	86.999	56.380	15.435	163.303
Исправка на вредноста	-	(15.980)	(28.329)	-	(44.309)
<b>Нето евидентирана вредност</b>	4.489	71.019	28.051	15.435	118.994
<b>На 1 јануари 2013</b>					
Набавна вредност	4.291	86.897	54.559	37	145.784
Исправка на вредноста	0	(11.634)	(21.902)	-	(33.536)
<b>Нето евидентирана вредност</b>	4.291	75.263	32.657	37	112.248
<b>Промени во текот на 2013</b>					
Почетна нето евидентирана вредност	4.291	75.263	32.657	37	112.248
Набавки на недвижности И опрема	198	37	904	970 (172)	1937
Амортизација за годината	-	(2.171)	(3.616)	-	(5.787)
<b>Крајна нето евидентирана вредност</b>	4.489	73.129	29.945	835	108.398
<b>На 31 декември 2013</b>					
Набавна вредност	4.489	86.934	55.463	835	147.721
Исправка на вредноста	0	(13.805)	(25.518)	-	(37.323)
<b>Нето евидентирана вредност</b>	4.489	73.129	29.945	835	108.398

### 9. Биолошки средства

На 31 декември 2014 година биолошки средства со кои располага Друштвото се состојат од лозови насади чија евидентирана вредност изнесува 1,591 илјади Денари (2013: 1,647 илјади Денари). Лозовите насади се засадени на површина од 4 ха, од кои 1.6 ха е земјиште под лозови насади во сопственост на Друштвото, а останатите 2.4 ха е земјиште под лозови насади добиено на користење (2013: исто).

### 10. Долгорочни финансиски средства

Со датум 31.12.2014 друштвото има евидентирано долгорочни обврски во износ од 884 илјади денари, додека во 2013 година евидентирани се 1.906 илјади денари. Отплатата е изнесена во белешка број 17

### 11. Залихи

<b>Залихи</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Залихи на сировини и материјали	3.833	4.642
Залихи на рез.дел. ситен инв.амбалажа и авто гуми	1.814	1.761
Залиха на недовршени произв.и полупроизводи	8.670	9.271
Залиха на готови производи	10.445	12.019
Залиха на готови производи	10.445	12.019
Залиха на трговски стоки	1.406	80
<b>ВКУПНО</b>	<b>26.368</b>	<b>27.773</b>

### 12. Побарувања од купувачи и останати краткорочни побарувања

<b>Купувачи</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Во земјата	6.194	6.986
Во странство	3.293	4.542
Поврзани субјкти	4.032	3.459
Намалено за резервирања поради оштетување		-338
	<b>13.519</b>	<b>14.649</b>

<b>Останати побарувања</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Краткорочни кредити одобрени на правни лица	0	0
Претплати по даноци, акцизи и др. давачки кон државата	118	167
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	521	0
Однапред платен трошоци	27	27
Останати побарувања	80	107
Вкупно станати побарувања	<b>746</b>	<b>301</b>
<b>Вкупно побарувања</b>	<b>14.265</b>	<b>14.950</b>

### Старосна струкура на побарувања

<u>2014 година</u>	<u>Домашни</u>	<u>Странски</u>	<u>Поврз.субј</u>	<u>Вкупно</u>
Недоспеани	963	425		<b>1.388</b>
Од 1 - 3 месеци	496	4	1.814	<b>2.314</b>
Од 3-6 месеци	1.290	675	94	<b>2.059</b>
Од 6-12 месеци	1.164	195	0	<b>1.359</b>
Од 1 - 3 години	1.924	586	2.124	<b>4.634</b>
Над 3 години	159			<b>159</b>
Вредносно усогласу	-898	-1.409		<b>-2.307</b>
<b><u>ВКУПНО</u></b>	<b><u>6.219</u></b>	<b><u>3.268</u></b>	<b><u>4.032</u></b>	<b><u>13.519</u></b>

<u>2013 година</u>	<u>Домашни</u>	<u>Странски</u>	<u>Поврз.субј</u>	<u>Вкупно</u>
Од 1 - 3 месеци	1.290	965	207	<b>2.462</b>
Од 3-6 месеци	920	1.633	1.349	<b>3.902</b>
Од 6-12 месеци	1.089			<b>1.089</b>
Од 1 - 3 години	2.366	1.944		<b>4.280</b>
Над 3 години				
<b><u>ВКУПНО</u></b>	<b><u>5.665</u></b>	<b><u>4.542</u></b>	<b><u>1.556</u></b>	<b><u>11.733</u></b>

### 13. Парични средства и еквиваленти

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Денарски и девизни депозити по видување кај домашни банки	323	720
Готовина во благајна	334	270
<b>Вкупно</b>	<b>657</b>	<b>990</b>

### 14. Основна главнина и резерви

#### Акционерски капитал

Со состојба на 31 декември 2014 и 2013 година и согласно Решението од Централниот Регистар на Република Македонија, акционерскиот капитал на Друштвото изнесува 166,050 илјади Денари и е поделен на 2,700,000 обични акции. Номиналната вредност по акција изнесува 61.5 Денари. Вкупниот број на емитирани акции се во целост платени.

Структурата на акционерскиот капитал со состојба на 31 декември 2014 и 2013 година, е како што следи:

Р.б	ОПИС	ТЕКОВНА 2014	ПРЕТХОДНА 2013
1	ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	128.865	128.796
2	ОСНОВНА ГЛАВНИНА	166.050	166.050
3	ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА	-37.253	-32.277
4	ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНА ГОДИНА	69	0
5	ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНА ГОДИНА	0	4.977

### УЧЕСТВО ВО КАПИТАЛОТ

	Износ во 000 ден.		%
	Број Акции 2014	2013	
Друштво за производство, промет и консалтинг ИНТЕКО доо увоз-извоз	1.365.576	83.983	50.58
Останати - малцинско учество	1.334.424	82.067	49.42
<b>ВКУПНО КАПИТАЛ</b>	<b>2.700.000</b>	<b>166.050</b>	<b>100.00</b>

### 15. Долгорочни обврски

	2014	2013
<b>Долгорочни позајмици со и без камата</b>		
шпаркасе Банка АД Скопје: ЕУР 40 илјади; рок на враќање 31.05.2016; кам.стапка Еурибор+7%	738	1.230
шпаркасе Банка АД Скопје: МКД 1,230 илјади; рок на враќање 31.10.2014; кам.стапка 5%	0	383
Фонд Јапонска влада; рок на враќање 01.06.2015; без камата	146	293
Долгорочни позајмици со камата од поврзани друштва	0	0
<b>Вкупно</b>	<b>884</b>	<b>1.906</b>
Намалено за тековна доспеаност на долгорочни обврски	(638)	(1.022)

### 16. Добавувачи и останати краткорочни обврски

Добавувачи	2014	2013
Во земјата	8.291	7.065
Во странство	370	765
Поврзани субјекти	940	479
<b>Вкупно</b>	<b>9.601</b>	<b>8.309</b>
<b>Останати обврски</b>		
Обврски за неисплатени бруто плати	772	792
Обврски по даноци и придонеси	475	41
Обврски по примени аванси	480	436
Останати обврски	210	63
<b>Вкупно останати обврски</b>	<b>1.937</b>	<b>1.332</b>
<b>ВКУПНО добавувачи и останати обврски</b>	<b>11.538</b>	<b>9.641</b>

### 17. Краткорочни обврски по заеми и кредити

	2014	2013
Краткорочни позајмици со камата од правни лица	608	3.548
Краткорочни позајмици со камата од физички лица	22.567	12.043
Тековна доспеаност на долгорочни позајмици	638	1.022
Шпаркасе Банка АД Скопје: ЕУР 7,983 илјади; рок на враќање 29.09.2014; кам.стапка 5%	0	492
<b>Вкупно краткорочни заеми и кредити</b>	<b>23.813</b>	<b>17.105</b>

#### 17.1. Планот за отплата на долгорочните обврски е изнесен во следното

	2014	2013
Во рок од 1 година	638	1.022
Во рок од 1 – 2 години	246	638
Во рок од 2 - 5 години	0	246
Во рок над 5 години	0	-
<b></b>	<b>884</b>	<b>1.906</b>

Позајмиците со камата од домашните правни лица се обезбедени преку хипотека на дел од недвижностите на Друштвото.

### 18. Приходи од продажба

	2014	2013
Домашен пазар	30.010	25.993
Странски пазар	8.916	3.663
Останати пазари		8.026
<b></b>	<b>38.926</b>	<b>37.682</b>

### 19. Останати приходи

	2014	2013
Приходи од употреба на сопствени производи	998	1.090
Отпис на обврски	220	416
Приходи од субвенции и донации	135	129
Приходи од добиени судски пресуди	40	-
Приходи од надомест на штети	186	-
Останати приходи	334	973
<b>Вкупно</b>	<b>1.873</b>	<b>2.608</b>
<b>ВКУПНО ПРИХОДИ</b>	<b>40.799</b>	<b>40.290</b>

### 20. Трошоци за сировини и други материјали

Во илјади денари

Р. бр	Елементи	Тековна 2014 година	Претходна 2013 година
1	Трошоци за сировини и материјали	13.095	11.309
2	Трошоци за енергија производство	1.354	1.695
3	Трошоци за гориво – администрација	360	595
4	Отпис на ситен инвентар	93	174
5	ВКУПНО	14.902	13.773

### 21.Набавна вредност на продадени стоки

Во илјади денари

Р. бр	Елементи	Тековна 2014 година	Претходна 2013 година
1	Набавна вредност на продадени стоки	794	2.265
2	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	838	-
3	Вкупно	1.632	2.265

### 22.Услуги со карактер на материјални трошоци

Во илјади денари

Р. бр	Елементи	Тековна 2014 година	Претходна 2013 година
1	Транспортни услуги	552	527
2	ПТТ услуги	356	496
3	Услуги за одржување и заштита	20	872
4	Наемнина – лизинг	77	77
5	Комунални услуги	597	705
6	Трошоци за промоција и пропаганда	1.022	851
7	Други материјални услуги	69	18
	ВКУПНО	3.293	3.546

### 23. Останати трошоци од работењето

Во илјади денари

Р. бр	Елементи	Тековна 2014 година	Претходна 2013 година
1	Трошоци за репрезентација	424	380
2	Трошоци за осигурување	343	322
3	Банкарски услуги	328	281
4	Даноци кои не зависат од резулт. (члан)	187	241
5	Останати трошоци од работење	3.353	3.317
	<b>ВКУПНО</b>	<b>4.635</b>	<b>4.541</b>

### 24. Користи и надоместоци на вработените

Во илјади денари

Р. бр	Елементи	Тековна 2014 година	Претходна 2013 година
1	Плати и надоместоци на плата (нето)	5.163	7.277
2	Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	336	473
3	Придонеси од задолжително социјално осигурување	2.039	2.305
4	Останати трошоци за вработените	244	-
5.	<b>ВКУПНО</b>	<b>7.782</b>	<b>10.055</b>

### 25. Останати трошоци за вработените

Во илјади денари

Р. бр	Елементи	Тековна 2014 година	Претходна 2013 година
1	Дневници за службени патувања	634	414
2	Надоместоци на трошоци за вработени	401	380
3.	<b>ВКУПНО</b>	<b>1.035</b>	<b>794</b>

### 26. Трошоци за амортизација

Во илјади денари

Р. бр	Елементи	Тековна 2014 година	Претходна 2013 година
1.	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	5.041	5.843
	<b>ВКУПНО</b>	<b>5.041</b>	<b>5.843</b>

### 27. Финансиски приходи и расходи:

#### Финансиски приходи

	2014	2013
Камати	48	1
Позитивни курсни разлики	149	25
<b>ВКУПНО</b>	<b>197</b>	<b>26</b>

#### Финансиски расходи

	2014	2013
Камати	(1.147)	(1.086)
Негативни курсни разлики	(149)	(25)
	(1.296)	(1.111)
<b>Финансиски расходи ( нето)</b>	<b>(1.099)</b>	<b>(1.085)</b>

### 28. Даночен расход

	2014	2013
Тековен данок	105	88
Одложен данок	-	-
	105	88

Усогласувањето на трошокот за данок од добивката според Извештајот за сеопфатна добивка за 2014 и 2013 искажано како следува:

	2014	2013
Непризнаени расходи	1.048	879
Даночна стапка 10%	-	-
<b>Даночен расход</b>	<b>105</b>	<b>88</b>

### 29. Заработувачка по акција

Основа за заработувачка по акција: Се пресметува по пат на делење на добивката која припаѓа на имателите на обични акции, со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината:

	2014	2013
Добивка ( Загуба) која припаѓа на имателте на обични акции	151	(4.977)
Пондериран просечен број на обични акции во оптек	2.700.000	2.700.000
<b>Основна добивка ( загуба) по акција ( денари по акција)</b>	<b>0,055</b>	<b>(1.84)</b>



### 30. Трансакции со поврзани страни

ОПИС	Побарувања	Дадени краткорочни кредити	Обврски	Позајмици	Приходи	Расходи
<b>31 декември 2014</b>						
Попова Кула Полска СП З.О.О.	1.917	-	-	-	-	-
Станушина дооел, Д. Капија	682	0	218	0	535	30
Тнгар дооел, Д. Капија	412	0	139	517	298	109
Агро Милан дооел, Д. Капија	1.020		529	91	809	21
Интеко доо увоз-извоз	0	0	33	0	0	120
Волиа доо Скопје	0	0	21	0	0	30
Содружници во Интеко доо, Скопје	0	0	83	19,107	0	972
Акционер во ВВ Попова Кула АД	0	0	0	2,278	0	15
	<b>4.031</b>	<b>0</b>	<b>1.023</b>	<b>21.993</b>	<b>1.642</b>	<b>1.297</b>

### 31.Неизвесни обврски

#### Хипотеки

Проценетата вредност на дадените хипотеки со цел на обезбедување на позајмиците од Шпар касе Банка АД Скопје, со состојба на ден 31 декември 2014 година и 2013 како следува :

	2014	2013
Хипотека врз недвижен имот и земјиште	24.134	27.368
Опрема	19.850	26.695
	<b>43.984</b>	<b>54.063</b>

#### Судски спорови:

Со состојба на 31 декември 2014 година, нема покренато судски постапки против Винарска визба ПОПОВА КУЛА АД ДЕМИР КАПИЈА. Не се предвидени материјално значајни обврски кои би произлегле од овие судски спорови, бидејќи професионалните правни совети покажуваат дека нема веројатност за појава на значителни загуби.

### 32. Известување по оперативни сегменти

<b>Годината што завршува 2014 година</b>	Домашни пазар	Република Полска	Останати странски пазари	<b>Вкупно</b>
Продажба	30.010	-	8.916	<b>38.926</b>
Продажба (Добивка) од деловни активности				<b>256</b>
Финансиски резултат (нето)				<b>151</b>
Добивка (Загуба) пред одданочување				<b>256</b>
Данок од добивка				<b>105</b>
Добивка (Загуба) за тековната година				<b>151</b>
Останата сеопфатна добивка/загуба				<b>-</b>
Вкупна сеопфатна добивка/заг за год.				<b>151</b>

<b>Годината што завршува 2013 година</b>	Домашни пазар	Република Полска	Останати странски пазари	<b>Вкупно</b>
Продажба	25.993	3.663	8.026	<b>37.682</b>
(Загуба) од деловни активности	(2.624)	(370)	(810)	<b>(3.804)</b>
Финансиски резултат (нето)				<b>(1.085)</b>
<b>Загуба пред одданочување</b>				<b>(4.889)</b>
Данок од добивка				<b>(88)</b>
Загуба за тековната година				<b>(4.977)</b>
Останата сеопфатна добивка/загуба				<b>-</b>
Вкупна сеопфатна добивка/заг за год.				<b>(4.977)</b>

Сегментните средства и обврски на ден 31 декември 2014 година и 2013 година како следува:

<b>Годината што завршува 2014 година</b>	Домашни пазар	Странски	Останати странски пазари	<b>Вкупно</b>
Побарувања од купувачи и останати поб.	10.356	1.917	1.885	<b>14.158</b>
Добавувачи и останати кратк. обврски	10.960	-	370	<b>11.330</b>

<b>Годината што завршува 2013 година</b>	Домашни пазар	Република Полска	Останати странски пазари	<b>Вкупно</b>
Побарувања од купувачи и останати поб.	7.288	3.360	3.943	<b>14.951</b>
Добавувачи и останати кратк. обврски	8.440	-	1.202	<b>9.642</b>

### **33. Настани по датумот на известување**

На ден 31 декември 2014 година, датумот на известување, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.

### **34. Континуитет**

Кога ги подготвува финансиските извештаи, раководството прави проценка на способноста да обезбеди континуитет.

При оценката дали претпоставката за деловен континуитет е соодветна, раководството ги зема предвид сите достапни информации за иднината, најмалку, но не ограничувајќи се за дванаесет месеци од датумот на пријавување.

### **35. Презентирање на финансиските извештаи**

Објективното презентирање претставува верна презентација на ефектите од трансакциите, другите настани и состојби во согласност со дефинициите и критериумите за признавање на средства, обврски, приходи и расходи.

### **36. Усогласеност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија**

Друштвото финансиските извештаи ги има усогласено со: законската регулатива во РМ и сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија истите даваат експлицитна и целосна изјава за таквата усогласеност со белешките.

### **37. Конзистентност во презентирањето**

Раководството на Друштвото ги задржува истиот начин на презентација и класификација на ставките во финансиските извештаи помеѓу периодите и постои конзистентност во презентирањето финансиски извештаи за 2014 година и годишниот извештај за работа за 2014 година.